



ДОБРА ИЛИ ЛОША ЗДЕЛКА?

Златни правила за online купување



КУПУВАЈТЕ ОД ПРОВЕРЕНИ САЈТОВИ

Користете брендови и продавници кои Ви се познати.


ПРОВЕРЕТЕ ПРЕГЛЕДИ И ОЦЕНКИ

Особено за непознати продавници и индивидуални продавачи.



ВНИМАВАЈТЕ СО ТРАНСАКЦИИ ПОВРЗАНИ СО ПРЕТПЛАТА ИЛИ ЧЛЕНСТВО

Пред да ги оставите податоците од Вашата картичка за да платите претплата на интернет, дознајте како може и да се откажете од услугата.



ОСИГУРАЈТЕ СЕ ДЕКА ТРАНСФЕРОТ НА ПОДАТОЦИТЕ Е БЕЗБЕДЕН

Користете HTTPS и SSL протоколи кога прелистувате на интернет. Запомнете: само катанецот не е доволна ознака дека веб-страната е легитимна.

РАЗМИСЛЕТЕ ДВАПАТИ ПРЕД ДА ПЛАТИТЕ

Осигурајте се дека ги разбирате ризиците од online купување.



КОРИСТЕТЕ КАРТИЧКИ СО ДОПОЛНИТЕЛНА ЗАШТИТА КОГА КУПУВАТЕ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ

Повеќето банки нудат сервис со доставување на еднократна лозинка како дополнителна заштита на корисникот на картичката при on-line купување. Следете ја активноста на сметката преку банкарските извештаи како би можеле навремено да реагирате доколку забележите нешто невообичаено.



ЗАЧУВАЈТЕ ЈА ЦЕЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОВРЗАНА СО ВАШЕТО ONLINE КУПУВАЊЕ

Можеби ќе бидат потребни за да се утврдат условите на купувањето или да се докаже дека сте платиле за производителите/услугите.



НЕ КУПУВАТЕ? ВО ТОЈ СЛУЧАЈ НЕ ГИ ОСТАВАЈТЕ ПОДАТОЦИТЕ ОД ВАШАТА КАРТИЧКА НА ВЕБСТРАНАТА

Доколку не купувате ништо, не ги зачувувајте податоците од Вашата картичка на веб-страната.

НЕ ПРАЌАЈТЕ ПАРИ НА НЕКОЈ КОЈ НЕ ГО ПОЗНАВАТЕ

Доколку не би дале пари на случаен минувач на улица, не го правете тоа и на интернет. Доколку е можно, осигурајте се да ги добиете прво производителите/услугите.



НИКОГАШ НЕ ИСПРАЌАЈТЕ ПОДАТОЦИ ОД ВАШАТА КАРТИЧКА ПРЕКУ ЕМАИЛ

Никогаш не испраќајте копија од Вашата картичка, бројот на картичката, пинот или било која друга информација од картичката на било кој преку емаил.



ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ПЛАЌАЊЕТО НА ВЕБСТРАНАТА Е БЕЗБЕДНО

Купувајте преку интернет само на ВЕБСТРАНИ кои имаат системи за целосна автентикација (како што се Verified by Visa/MasterCard Secure Code).